



Финансиран од
Европската Унија

TAIEX работилница за член 8 од ЕКЧП Право на почитување на приватниот и семејниот живот

организирана во соработка со

Северна Македонија, Академија за судии и јавни
обвинители „Павел Шатев“ /DG NEAR C.3.

19-20 октомври 2020 година

Место на одржување:

Настан организиран онлајн од Брисел (GMT + 02)

Корисник:

Северна Македонија

JHA 67156

Организиран и финансиран од
Инструментот за техничка помош и размена на информации
на Европската комисија



Цел на Работилницата:

Оваа работилница ќе ги претстави практиките на Европскиот суд за човекови права, поврзани со членот 8 од Конвенцијата, пред судиите од сите инстанци и сите судови во Република Северна Македонија. Ќе бидат презентирани компаративни искуства на земјите членки на ЕУ, како и студии на случаи и практични примери од страна на Судот. Посебен фокус ќе се посвети на случаите во кои е направена повреда со примена на современите технологии за следење и контрола на комуникациите.

ЕУ Говорници

Г-а Мари Џулијана Цивинини

Судија, вршител на должноста претседател и Претседател на Советот на трибуналот во Ливорно, Италија

Ко-агент пред Европскиот суд за човекови права, Стразбур, Франција

Г-а Штефица Стажник

Национален агент за Хрватска пред Европскиот суд за човекови права
Хрватска

Г-а Марија Ванеса Унтиет Лекуона

Правен експерт, Министерство за правда, Граѓански суд, Ла Лагуна, Шпанија

Ден 1: октомври 2020 година

Претседавач: г-а Соња Мојосовска,
Помлад соработник, Академија за судии и јавни обвинители „Павел Шатов“

09:50 (GMT +02: 00)	Функционален вовед во врска со вебинарот: на кој начин функционира, како е структуриран и како да комуницираме?
10:00	Воведно обраќање: проф. д-р Наташа Габер Дамјановска, директор на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатов“
10:15	Опит преглед на член 8 од ЕКЧП <i>Опити забелешки, структура, обем, позитивни и процедурални обврски</i>
	Говорник: г-а Марија Ванеса Унтиет Лекуона, Правен експерт, Министерство за правда, Граѓански суд, Ла Лагуна, Шпанија
	Прашања и одговори
11:10	<i>Кафе пауза</i>
11:15	Право на почитување на приватниот живот Право на почитување на семејниот живот
	Говорник: г-а Марија Ванеса Унтиет Лекуона
	Прашања и одговори
12:30	<i>Пауза за ручек</i>
14:00	Право на почитување на домот
	Говорник: г-а Штефица Стажник Национален агент за Хрватска пред Европскиот суд за човекови права, Хрватска
	Прашања и одговори
15:15	<i>Кафе Пауза</i>
15:20	<ul style="list-style-type: none">• Член 8 и заштита на животната средина
	Говорник: г-а Штефица Стажник
	Прашања и одговори
16:00	<i>Крај на 1 ден</i>

Ден 2: октомври 2020 година

Претседавач: г-а Соња Мојсовска, помлад соработник, Академија за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“

09:00	<p>Право на почитување на кореспонденцијата и современите технологии за следење и контрола на комуникациите (кореспонденција општо, кореспонденција на притворени лица, надзор во криминален контекст, таен надзор, разузнавање и употреба во кривична или управна постапка)</p> <p>Студии на случаи и примери</p> <p>Говорник: г-а Мари Џулијана Цивинини Судија, вршител на должноста претседател и Претседател на Советот на трибуналот во Ливорно, Италија Ко-агент пред Европскиот суд за човекови права, Стразбур, Франција</p>
XXXX	Прашања и одговори
11:30	<i>Ручек</i>
13:30	<p>Студии на случаи и примери (интерактивна сесија) Г-а Штефица Стажник</p>
	Прашања и одговори
15:00 часот	Крај на ден 2

Повеќе информации за TAIEХ:

near-taieх@ec.europa.eu

<http://ec.europa.eu/taieх>

<http://ec.europa.eu/taieх/experts>



@eu_near #EUTaieх



<http://www.facebook.com/EUNEAR>

ЕУНЕАР